



**ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК**



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Програма за одбележување на 45-годишнината од формирањето на Општина Карпош**

1. Се објавува Програмата за одбележување на 45-годишнината од формирањето на Општина Карпош, донесена на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

**Број: 11-8449/41**  
**Датум: 29.12.2020 година**  
**Скопје**

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ**  
**Стефан Богоев**

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе

## ПРОГРАМА за одбележување на 45-годишнината од формирањето на Општина Карпош

### I. Развојни приоритети и цели

Приоритетни цели предвидени во Програмата се:

1. Достојно одбележување на денот на формирање на Општина Карпош – 3 ноември и афирмација на општината;
2. Соработка со збратимените и пријателските општини.

### II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Пуштање во употреба на нови инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Карпош.</li><li>1.2 Организирање на трибина, дебата или тркалезна маса на актуелна тема.</li><li>1.3 Културно-забавни активности:<ul style="list-style-type: none"><li>– организирање на музички концерт;</li><li>– изложба на слики</li><li>– изложба на фотографии, и</li><li>– изложба на акварели.</li></ul></li><li>1.4 Спортски активности:<ul style="list-style-type: none"><li>– организирање на спортски натпревари;</li><li>– ревијален натпревар во кошарка со екипи од збратимените општини;</li><li>– промоција на талентираните спортисти, и</li><li>– училишни спортски игри.</li></ul></li><li>1.5 Манифестации што ќе се организираат од основните училишта во општина Карпош.</li></ol>



	<p>1.6 Хуманитарна акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“ (собирање на хуманитарна помош за најзагрозените семејства на територијата на општина Карпош);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– цветен собир – цветно дефиле;</li><li>– литературен конкурс;</li><li>– квиз;</li><li>– изложба од конкурсот за најдобра фотографија на учениците од основните училишта, и</li><li>– доделување на стипендии за талентирани ученици од основното образование на подрачјето на општина Карпош.</li></ul> <p>1.7 Крводарителска акција.</p> <p>1.8 Свечена академија</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– протоколарен дел, и</li><li>– доделување на плакети за заслужни граѓани на општина Карпош.</li></ul> <p>1.9 Организирани содржини од туристички, културен и забавен карактер за гостите од збратимените и пријателските општини: Општина Тиват – Црна Гора, Општина Нови Београд, Општина Сремски Карловци, Општина Врњачка Бања – Република Србија, Општина Тријадица – Република Бугарија, Општина Стари Град – Сараево, Општина Травник – Босна и Херцеговина, Флори-сур-Орн (Долна Нормандија) – Франција и Лапта, Турска Република Север Кипар</p>
<b>Стратешки насоки и цели:</b>	Достојно одбележување на годишнината од формирањето на Општина Карпош, како и промоција на можностите и резултатите пред домашни гости и гости од странство.
<b>Очекувани резултати:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Афирмација на општината, размена на искуства помеѓу општина Карпош и збратимените и пријателските општини;</li><li>– Презентација на општина Карпош преку разновидни манифестации и настани.</li></ul>
<b>Целна група:</b>	Граѓани на општина Карпош и збратимени и пријателски општини.
<b>Предвидена финансиска рамка:</b>	3.000.000,00 денари

### III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 3.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно со потребите ќе се појават во текот на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

#### **IV. Завршни одредби**

Секторот за поддршка на Градоначалникот, со Секторот за финансиски прашања и Секторот за јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

**Број: 09-8209/45**  
**Датум: 28.12.2020 година**  
**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ**  
**Наташа Пеливанова**